

## УПАТСТВО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ЛИГА НА ШАМПИОНИ И ЛИГА ЕВРОПА НА [HTTP: //WEB.MAXTV.MK](http://web.maxtv.mk)

### Новмој телеком корисник

Задолжително е регистрирање на Мој Телеком профил на <https://moj.telekom.mk> со Мој Телеком корисничко име и лозинка, кои сами ќе го изберете.

**МОЈ ТЕЛЕКОМ**  
Отсега со нов дизајн прилагоден за користење и од мобилни уреди

**МОЈ ТЕЛЕКОМ ПОРТАЛ**  
Корисничко име  
Го заборавив корисничкото име  
Лозинка  
Ја заборавив мојата лозинка  
Најави се  
Регистрирај се

**Е-ПЛАЌАЊЕ**  
Со Е-плаќање на Мој Телеком брзо, едноставно и сигурно плаќајте ги сметките преку интернет.

**Е-СМЕТКА**  
На Мој Телеком имајте постојан увид во вашите сметки, и дајте свој придонес во заштита на околината.

**ПОВОЛНОСТИ**  
▶ Активација на ТВ пакети  
▶ Закажување на снимање на MaxTV  
▶ Проверка на MaxADSL сообраќај  
▶ Дополнување на кредит на T-Mobile прилејд број

**ПОМОШ И ПОДДРШКА**  
Како да се регистрирам?  
Корисничко име и лозинка  
Ги заборавив лозинката / корисничкото име  
Како да се најавам?

Регистрирањето може да се направи на 2 начина:

1. Ако сте корисник на фиксни услуги од Македонски Телеком одберете Регистрирање за корисници на телефонија:

## Како да се регистрирам?

 ТЕЛЕФОНИЈА Регистрирање со вашиот телефонски и konto број. Регистрацијата е достапна за корисниците на телефонија, интернет и телевизија MaxTV.	 MAXDSL Регистрирање со вашиот телефонски и konto број или со вашето MaxDSL корисничко име и лозинка. Регистрацијата е достапна за корисниците на телефонија, интернет и телевизија MaxTV.	 MAXTV Регистрирање со вашиот телефонски и konto број или со вашето MaxDSL корисничко име и лозинка. Регистрацијата е достапна за корисниците на телефонија, интернет и телевизија MaxTV.
--	--	---

и потоа внесете ги телефонскиот број и konto бројот од вашата телефонска сметка:

## Регистрација

1 Идентификација 2 Регистрација 3 Потврда 4 Активација

Повикувачки број

Телефонски број

Konto број

Задолжително поле.  
Konto бројот се наоѓа на првата страница од Вашата сметка.

Полињата означени со \* се задолжителни

2. Ако сте корисник на интернет услуги од Македонски Телеком одберете Регистрирање за корисници на интернет:

## Како да се регистрирам?

 ТЕЛЕФОНИЈА Регистрирање со вашиот телефонски и konto број. Регистрацијата е достапна за корисниците на телефонија, интернет и телевизија MaxTV.	 MAXDSL Регистрирање со вашиот телефонски и konto број или со вашето MaxDSL корисничко име и лозинка. Регистрацијата е достапна за корисниците на телефонија, интернет и телевизија MaxTV.	 MAXTV Регистрирање со вашиот телефонски и konto број или со вашето MaxDSL корисничко име и лозинка. Регистрацијата е достапна за корисниците на телефонија, интернет и телевизија MaxTV.
--	--	---



и потоа внесете MaxADSL корисничко име/лозинка:

### Регистрација

1 Идентификација 2 Регистрација 3 Потврда 4 Активација

MaxADSL корисничко име

MaxADSL лозинка

[Продолжи](#)

Полињата означени со \* се задолжителни

Доколку не ги знаете MaxADSL корисничкото име или лозника, регистрирајте се со телефонскиот број [тука](#)

Вториот чекор е ист за сите.

### Регистрација

1 Идентификација 2 Регистрација 3 Потврда 4 Активација

Мој Телеком корисничко име (по избор)

Мој Телеком лозинка (по избор)

Потвердете лозинка

е-адреса

Мобилен телефон

Согласност:  Lorem Ipsum е едноставен модел на текст кој се користел во печатарската индустрија.

[Продолжи](#)

Полињата означени со \* се задолжителни

Полињата означени со \* се непополнети или неправилно пополнети

Lorem Ipsum е едноставен модел на текст кој се користел во печатарската индустрија.

Мој Телеком корисничкото име за фиксните услуги е по ваш избор, и може да биде и е-адреса, под услов името да е сè уште слободно, и е непроменливо откако еднаш ќе биде избрано.

По кликање на Продолжи:

- На вашата е-адреса ќе пристигне порака со линк за активација на која треба да кликне за да се заврши процесот на регистрирање.
- На SMS (ако сте внеле мобилен телефон од било кој оператор) ќе стигне код за активација.

Ако на било кој начин направите активација (може и двете), регистрацијата ќе заврши, и со тоа новиот Мој Телеком профил ќе биде активиран.

## Активација на Web Max Football пакет

Најавете се на <https://moj.telekom.mk> и во Мој профил одберете Активирачки код:

### Активирачки код

**ИЗБЕРИ АКТИВИРАЧКИ КОД**

Изберете 5 цифрен код

Избери активирачки код

Потврди активирачки код

**Внеси активирачки код**

[Заборавен код](#)

**АКТИВИРАЧКИ КОД**

Кодот треба да содржи 5 броеви. Дозволените се сите комбинации, освен пет исти броеви или низа од последователни броеви [пр. 22222, 12345, 56789].

За избегнување на злоупотреба, Ваша обврска е да го чувате во тајност и да не дозволите негова неовластена употреба од страна на трети лица. Доколку забележите неовластена употреба на активирачкиот код, веднаш променете го.

Доколку во моментот сте најавени од истата телефонска линија можете веднаш да го изберете Активирачки код и да кликнете на копчето Внеси активирачки код. Во спротивно, ќе треба да го потврдите Вашиот идентитет со мобилен број и контролен SMS код.

По изборот на активирачки код, во менито Пакети и услуги одберете **web.MaxTV** пакети и внесете го Активирачкиот код и кликнете Активирај.

## Активација и преглед на активни програмски пакети

### WEB MAX FOOTBALL

Со пакетот Web Max Football гледајте ги натпреварите од UEFA Лигата на Шампиони и Лига Европа на интернет, преку [web.maxtv.mk](http://web.maxtv.mk).

 Arena Sport 2 362	 Arena Sport 3 363	 Arena Sport 4 364	 Arena Sport 1 361
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

При прво активирање пакетот е 1 месец бесплатен

Месечна цена **249 ден.**

Цената важи за договор на неопределено време. Max Football може да се активира и деактивира само еднаш месечно.

За активирање на пакетот потребно е да го внесете Вашиот Активирачки код.

[Заборавен код](#)

**Активирај**

Набрзо, пакетот ќе биде активен.


ЛИГА НА ШАМПИОНИ И ЛИГА ЕВРОПА НА [HTTP: //WEB.MAXTV.MK](http://web.maxtv.mk)

Арена спорт каналите ќе може да се следат и на <http://web.maxtv.mk>.

За да може да се следат натпреварите, треба:

- Да сте корисник на Македонски Телеком
- Да имате регистриран Мој Телеком профил на <https://moj.telekom.mk>
- Да имате активирано месечен Web Max Football пакет преку <https://moj.telekom.mk>.

Најавете се преку <http://web.maxtv.mk> на линк кој ќе се појави во player-от кој води кон страница, каде има упатство:



Доколку имате Мој Телеком профил, најавете се и активирајте Web Max Football пакет.

Доколку имате Мој Телеком профил и имате активираан Web Max Football пакет, најавете се во формата лево на <http://web.maxtv.mk>.

Бројот на истовремени посети со исто корисничко име е ограничен на 2.